



Дополнителни услови за доброволно осигурување на патници во јавен превоз од последици на несреќен случај

член 1: општи одредби

- [1] Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (во понатамошниот текст: Општи услови) и овие Дополнителни услови се составен дел од договорот за доброволно осигурување на патници во јавен превоз од последици на несреќен случај.
- [2] Патниците во јавниот воздушен сообраќај не може да се осигуруваат по овие дополнителни услови.
- [3] Договарач на осигурувањето, според овие дополнителни услови, може да биде правно лице овластено за превоз на патници.

член 2: осигурени лица

- [1] За патник во јавен превоз се смета лице кое патува или има намера да патува и кое купило патничка карта и полиса за осигурување.
- [2] Лицето кое е вработено во превозното средство не се смета за патник.
- [3] Корисникот на осигурувањето мора да докаже дека лицето било патник и дека било осигурено.
- [4] Лицата наведени во став (1) од овој член се осигуруваат без оглед на нивната здравствена состојба, општа работоспособност и старост, и тоа без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9 став (1) точка 6 од Општите услови, освен лицата кои според член 4 став (4) од Општите услови, во секој случај се исклучени од осигурување.

член 3: осигурени опасности

- [1] Во осигурување се вклучени незгодите кои настануваат за време на возењето, при влез и излез од превозното средство, на станицата или друг простор наменет за патници.
- [2] Осигурувачот гарантира само во случај ако патникот во моментот на незгодата има полиса за осигурување која го има истиот датум како и патничката карта, освен ако последниов услов не е поинаку одреден со посебен договор.
- [3] Осигурувачот гарантира само за незгодите на релацијата наведена на патничката карта.
- [4] При патување со повратна патничка карта, патникот е осигурен само ако и за повратното патување купил полиса за осигурување.
- [5] Патниците со месечни или останати претплатнички патнички карти кои немаат посебни полиси, а кои се издаваат заедно со наведените патнички карти, може да бидат осигурени само ако купат посебна полиса за секое патување, доколку тоа не е поинаку посебно договорено.
- [6] Осигурувачот гарантира за штети поради оштетување или уништување на багаж, ако багажот бил уништен или оштетен поради сообраќајна несреќа, но најмногу до сумата на осигурување наведена во полисата. Исклучено е покритието за пари, накит и скапоцености.

член 4: сума на осигурување

- [1] Осигурувачот гарантира најмногу до висината на сумата на осигурување наведена на една полиса и во случај ако патникот има повеќе полиси за осигурување.

член 5: траење на осигурувањето и покритието

- [1] Осигурителното покритие за поединечен патник започнува од моментот на купување на патничката карта и полисата за осигурување.
- [2] Ако патникот купил патничка карта и полиса во претпродажба, осигурителното покритие започнува со неговото доаѓање на местото одредено за патници.
- [3] Осигурителното покритие за секој патник престанува во моментот на напуштање на целната станица на која патувањето прекинало.

член 6: плаќање на премија

- [1] Премијата се пресметува врз основа на бројот на продадени полиси за осигурување.
- [2] Договарачот е должен да му ја приложи на осигурувачот пресметката на премијата за договорениот период и истовремено да ја достави премијата.
- [3] Договарачот е должен да ја плати договорената премија на осигурувачот за сите осигуреници без исклучок и за цело времетраење на осигурувањето, во рокот наведен на полисата.
- [4] Обврската на осигурувачот за поединечен осигуреник постои и во случај кога Договарачот не ја платил премијата во рокот наведен во полисата, ако незгодата настанала за времетраењето на осигурувањето според одредбите од членовите 6 и 16 од Општите услови.
- [5] Договарачот е должен да му овозможи увид на осигурувачот во евиденцијата од која може да се утврди исправноста на пресметката и плаќањето на премијата.

член 7: обврски после осигурен случај

- [1] За должностите на осигуреникот после настанувањето на осигурен случај, важат одредбите од член 13 од Општите услови.
- [2] Договарувачот е должен на осигурувачот да му го пријави секој настан од кој би можеле да настанат обврски на осигурувачот по овие Дополнителни услови.
- [3] Договарачот е должен да му ги даде на осигурувачот, сите потребни информации за појаснување на настанот и околностите кои се важни за утврдување на постоењето и висината на неговите обврски.

Член 8: примена на општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)

За осигурувањата склучени согласно овие Дополнителни услови се применуваат и Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), доколку не се во спротивност со Дополнителните услови.

Член 9: важност на условите

Овие Дополнителни услови стапуваат во сила од денот на нивното донесување, а ќе се применуваат од 01.01.2021 година.